

ЛиДеМ – МОДЕРЕН, МУЛТИМЕДИЈАЛЕН И ДИРЕКТЕН

Потребата од иновативни, демократски и либерални политики е иманентна, особено во време на криза предизвикана од КОВИД 19. Во оваа брошура се вметнати предлог политики за кои ЛиДеМ повикува за акција сега и веднаш!



ЛиДеМ верува дека во време на КОВИД 19 пандемија - здравствена, економска и социјална криза, нашите млади мора да бидат еднакви- рамо до рамо со врсниците во земјите од Европската Унија. Преку предлог иновативни политики во сферата на образованието, администрацијата, економијата и социјалната политика, ќе се подобри нивната положба во општеството, а со тоа ќе се почувстуваат на истото рамниште со останатите.

ЛИДЕМ – МОДЕРЕН, МУЛТИМЕДИЈАЛЕН И ДИРЕКТЕН

ЛиДеМ е модерен бидејќи е посветен на сегашноста. ЛиДеМ е мултимедијален поради тоа што верува во дигитализацијата. ЛиДеМ е директен затоа што верува дека само искрените заложби можат да водат директно до целта.

ЛиДеМ сака да ги доближи своите идеи, односно својата политика до поголем број луѓе поради тоа што проактивните либерални политики се повеќе од потребни сега и веднаш, а посебно во време на ваква криза.

ОБРАЗОВАНИЕ – РЕФОРМИРАНО И ДИГИТАЛИЗИРАНО!

- За да се постигнат резултатите кон кои се стремиме, ЛиДеМ верува дека во време на пандемија мора да се зголеми процентот кој се одвојува од Буџетот за образование, на сметка на други непродуктивни трошоци кои не покажале резултат;
- Дигитални платформи за наставни планови како и задолжително формирање на ИТ сектори во сите училишта;
- Дигитализацијата во образованието ќе влијае на зголемување на компетитивноста и секако подобрување на нивните квалификации на пазарот на трудот. Тие нешта ќе влијаат прогресивно и во насока на подобрување на нивната благосостојба. Со поголема инвестиција во себеси и со подобрувањето на квалитетот на образовниот систем ќе го осигураме успехот на Северна Македонија.

АДМИНИСТРАЦИЈА - НАМАЛЕНА, ДИГИТАЛИЗИРАНА И ОГРАНИЧЕНА!

- Намалување на преобемната администрација преку ефективни реформи;
- Подобрување на функционирањето на Е-Владата преку користење на дигитална технологија и вештачка интелигенција;
- Формирање на online платформата со партнерство на Европската Комисија, токму за прашања поврзани со реформи и подобрување на услугите во јавната администрација.

ЕКОНОМИЈА – ЗДРАВА И РАЗВОЈНА!

- Стимулирање на приватната потрошувачка со акцент на локалната економија, локалната понуда и локалните компании. Да се стимулираат граѓаните да купуваат домашни производи;
- Да се ослободат компаниите кои се најпогодени од кризата од плаќање придонеси за вработените, посебно за младите работници;
- Потребно е стимулирање на занаетчиите за обучување на младите како би се создала стручно подготвена работна сила која ќе твори во овој сегмент;
- Поттикнување на македонските компании да станат дел од самата имплементација на Дуалното образование во македонскиот образовен систем.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТКА – ДА, МОЖЕМЕ!

- Секој облик на насилство е неприфатлив, а особено семејното. Во време на пандемија и карантин, се забележува пораст на семејното насилство. Тој облик на делување пред самата појава треба да биде превениран и спречен. А при самата појава, најстрого казнет и јавно осуден;
- Сега е време во нашата земја да се изработи Закон за Психотерапија, да се создаде можност сите граѓани да имаат свој матичен психолог/психотерапевт поради тоа што во време на пандемија се забележува зголемена потребата од работење на психичкото здравје на граѓаните.

КАДЕ МОЖЕТЕ ДА НÈ НАЈДЕТЕ?

Либерално демократската младина е застапена на повеќе социјални мрежи



@LiDeMMakedonija

Facebook



@lidem_mk

Instagram



@lidem_ldy

TikTok

Исто така можете и да нè контактирате
и по електроска пошта на
liberaldemocraticyouth@gmail.com

Можете да контактирате со
претседателот на ЛиДеМ,
Димитар Ванчов

и генералната секретарка
Катерина Димовска

Со поддршка од Фондација Фридрих
Науман Проектна канцеларија за
Бугарија и Северна Македонија



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.

Bulgaria and North Macedonia